



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Народна Република Македонија

Бр. 5

Скопје, 2 февруари 1949 год.

Год. V

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: "Службен весник на НР Македонија" Пошт. факс 51: Скопје. Ракописите не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрацијата 696

Овој број чини 4 динари. Претплатата за една година износи 250 дин. за едно полугодие 125 динари. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ.—Централа за НРМ—Скопје 8.901.812

40

Врз основа на чл. 20 и 31 од Уредбата за припадностите на државните службеници на Народна Република Македонија, во согласност со Претседателството на Владата на НР Македонија и Министерот на финансите на НР Македонија, а по одобрение на Претседателот на Владата на Н. Р. Македонија, Министерот на градежите на НР Македонија прописува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПЛАТИТЕ ПО ЕФЕКТОТ НА РАБОТАТА И ПРЕМИСКИТЕ ДОДАТОЦИ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА РАБОТА ПО ПРОЕКТИРАЊЕТО

I. — ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

По прописите од овој правилник ќе се одредуваат платите по ефектот на работата и премиските додатоци на службениците на работа во проектанските претпријатија на Министерството на градежите односно во неговите проектански органи, како и во проектанските претпријатија и проектанските органи од локално значење, до колку ги исполнуваат условите за вовење потребни евиденции и контрола на нормативи.

Член 2

Платите по ефектот на работата во проектанските претпријатија односно проектанските органи установаат за проектантите кога работат непрекидно на проектирање, за директори на претпријатијата односно раководителите на проектанските органи како и за другите раководители што раководат со работите на проектирање или самите проектираат.

Платите на приправниците за првите шест месеци приправничка служба нема да се одредуваат по ефектот на работата.

Член 3

Премии во проектанските претпријатија односно проектанските органи се установаат за директорите на претпријатијата односно раководителите на проектанските органи, раководителите на поедини сектори (производствен, плански, комерцијален и кадровски) за проектантите кога работат непосредно на проектирање и тоа:

- 1) за извршување и надфрлување на планот;
- 2) за квалитетот на решението (идејата) на проектот;
- 3) за квалитетот на елаборатот.

Член 4

Надлежниот член од Владата на Н. Р. М. може да реши прописите од овој правилник да се применуваат и на службениците запослени во проектанските претпријатија односно проектанските органи од другите републикански ресори, како и да се применуваат на другите гранки од проектанската дејност (машинска, електромашинска, металургиска, технолошка и др.) доколку за тоа има услови предвидени со овој правилник.

Решенијата од предниот став ќе се регистрираат во Секретаријатот за персонална служба на Владата на НРМ.

Член 5

Платите по ефектот на работата на сите видови проекти на градежните објекти односно фази за изработка на проекти, ќе се обрачуваат спрема времените проектански норми што

ќе ги пропише Министерот на градежите на ФНРЈ врз основа на прописите од Уредбата за времените норми и времените технички прописи во градежништвото.

До донесување времени проектански норми од претходниот став проектанските норми за секој поединен случај ги поставуваат комисији од стручњаци, кои ги одредуваат надлежните државни органи под чија управа се најдеа проектанското претпријатие односно проектанскиот орган. При поставувањето на тие норми се зима во оглед видот и сложеноста на проектот, како и сето друго што е од влијание на нејзиното одредување, служејќи се со искуството на слични работи.

Ако по извршувањето на проектанската задача, нормирана од комисијата од претходниот став, се покаже да проектанската норма е надмината или подфрлена за повеќе од 25% комисијата таква норма ќе ја испита и ако утврди да не е правилно поставена, дојдовнително ќе ја исправи.

Решението за поставување норми за секој поединен случај комисијата ќе го достави за согласност на Министерството на градежи.

II. — ПЛАТИ ПО ЕФЕКТОТ НА РАБОТАТА И ПРЕМИСКИ ДОДАТОЦИ НА ПРОЕКТАНТИТЕ

Член 6

На инженерите, техничарите и цртачите што работат непосредно на проектирање им се обезбедуваат 50% од основната месечна плата (постојан дел од основната плата), додека висината на преостаналиот дел од платата (променлив дел од основната плата) ќе зависи од ефектот на работата, така вкупниот износ да може да изнесува повеќе или помалку од конкретно одредената основна плата.

Член 7

Проектанската норма претставува број на работните часови потребни на просечен проектант (норма на часови) за изработка на проектен елаборат или дел од елаборатот со одреден квалитет.

Член 8

Парично изразување на норми час се добива со делење на платата од просечен проектант со 200 работни часови во месецот.

Член 9

Под плата на просечен проектант за изработка на проектен елаборат или на дел од елаборатот се смета онаа месечна плата која е рамна на следната вредност од основните плати на сите проектантите.

Вака одредена просечна месечна плата на просечен проектант изнесува 5.000.— динари.

Член 10

Индивидуалната норма за изработка на проектен елаборат се добива кога се подели проектанската норма со количникот меѓу индивидуалната месечна плата и месечната плата од просечен проектант по образецот,

Дека значи:

$$\text{ин} = \frac{\text{Н}}{\text{К}}$$

ин — индивидуална норма

Н — проектанска норма

К — количник меѓу индивидуалната месечна плата и месечна плата на просечен проектант.

Ако индивидуалната месечна плата на види инженер-архитектант изнесува 5.000.— динари месечно, тогаш

$$K = \frac{6000}{5000} = 1,2$$

Ако нормата за одреден проект изнесува 100 норма часова, тогаш индивидуалната норма на основниот виши инженер за тој проект е;

$$ни = \frac{100}{1,2} = 83,34$$

т. е. работата што ќе ја работи просечен проектант за 100 часа и заработи 2.500 дин. ќе ја уработи виши инженер за 83,34 часа и ќе заработи исто 2.500 динари).

Чл. 11

Нормирана работа може да се даде во работа и на група проектанти, но собирот на паричните изразувања на индивидуалните работни часови на сите учесници во работата мора да биде еднакво со паричното изразување на нормата.

Чл. 12

За работите на проектанската служба како што се преговори со инвеститорот, предработи за проектирање, ненормирана работа на шефовите на бирои (одделена во претпријатието) и раководителите на работењето на проектантите на елаборатот и другите работи што неможат да се нормираат, ќе се плаќа за секој потрошен работен час — износ, чија вредност се добива со делење на конкретно одредената основна плата на односниот проектант со задолжителното работно време во проектанското претпријатие односно проектанскиот орган.

Чл. 13

Плата за ненормирана работа на шефовите на бирои (одделената во претпријатието) и раководителот на групи (на проектот), одредена со членот 12 од овој правилник, се зголемува или намалува спрема тоа, дали е просекот на постигнатите плати по ефектот на работата поголем или помал од просекот на основните плати на проектантите со кои раководат.

Процентот на зголемувањето односно намалувањето на платата, што за шефот на бирото може да изнесува до 100%, а за раководител на група до 50% од просекот од предниот став, — го одредува директорот на претпријатието односно раководителот на проектанскиот орган спрема бројот на проектантите на бирото односно групата, карактерот и сложеноста на задачата.

За непосредно работење на проектирање шефовите на бирои односно раководителите на групи примат плата по ефектот на работата како другите проектанти.

(на пример;

1. — На шефот на бирото, виши инженер со месечна плата 6.000 динари платата му се одредува на следен начин:	
а) како проектант работел 100 часа и ја исполнил нормата од 160 нч.	4.000 дин.
б) за ненормална работа по чл. 2 од правилникот работел 100 часа по 30 дн.	3.000 дин.
в) зголемување по чл. 13 ст. 1 и 12 по правилникот;	
15 проектанти заработиле преку основната плата	45.000 дин.
5 проектанти под основна плата	5.000 дин.
Вкупно заработка во бирото просечно на проектант	40.000 дин.
100% од зголемувањето на планот на шефот на бирото	2.000 дин.
г) Вкупни принадлежности на шефот на бирото	9.000 дин.
д) Раководителот на група добива за нормирана и ненормирана работа плата од	7.000 дин.
е) зголемена заработка на групата на проектант е	2.000 дин.
ж) 50% од зголемувањето на платата	1.000 дин.
з) вкупни принадлежности на раководителот на групата	3.000 дин.

Чл. 14

Проектниот елаборат или делот од елаборатот што не му одговара на напред одредениот квалитет, должен е проектантот да го испраќа или повторно изработи во барањениот квалитет.

Чл. 15

Премија за квалитетот на елаборатот може да се даде на проектанти што учествуваат во поедини или во сите фази на изработката на проектниот елаборат, и ќе постигнат квалитет подобар но што е со нормата предвиден под услов;

- 1) елаборатот да се истакнува со нарочна солидност;
- 2) деталите на елаборатот да се нарочно добри обработени;
- 3) елаборатот да е нарочно технички подготвен.

Висината на премијата ја одредува директорот на проектанското претпријатие односно раководителот на проектанскиот орган по предлог од посебна комисија така да вкупниот износ по поедини или по сите основи од претходниот став да изнесува најповеќе 20% од паричното изразување на нормата односно фазата на проектот.

III. — Плати и премии за квалитетот на решението (идејата) на проектот.

Чл. 16

За проектанските работи од висок квалитет што неможат да се нормираат како што се споменици, специјално обработени уметнички обекти, работи што бараат нарочно претходни студии или се работат први пат во нашата земја и други, ќе се плаќа за секој потрошен работен час износ, чија вредност се добива од делење на конкретно одредената основна плата на односниот проектант со задолжителното работно време во проектанските претпријатии односно проектанските органи, зголемен (износ) до 20%.

Висината на процентот од претходниот став ја одредува директорот на претпријатието односно раководителот на проектанскиот орган спрема обемот и тежината на задачата како и спрема поставената висина на квалитетот.

Чл. 17

Покрај платата од претходниот член на авторот а најблиските соработници за изработка на проектот им припаѓа премија за висок квалитет на решението (идејата) на проектот под услови;

- 1) со проектот да е прикажано решение на наполно нов проблем;
- 2) проектот да допринесува кон општото издигање на техниката или науката;
- 3) проектот да покажува нарочен квалитет и инвестиција во оформувањето на просторот;
- 4) да е со проектот дадено нарочно квалитетно решение на конструкцијата;
- 5) со проектот да е докажана рационализација на погонот во обектот;
- 6) проектот да се истакнува со нарочна рационалност во инвестициите;
- 7) со проектот да се постигнати вонредни уштеди во оскудниот материјал;
- 8) со проектот да се решени нарочно добро проблеми за изводење, монтажа или транспорт; и
- 9) проектите на типските обекти за масовна примена да можат да се употребат нарочно zgodно и рационално.

Чл. 18

Степенот на квалитетот на решението (идејата) на проектот го оценува комисија, која за проектанските претпријатии и органите од републиканско значење, ја образува Министерот на градежките на НР Македонија во согласност со надлежниот член на Владата на НР Македонија.

За проектанските претпријатии и органите од локално значење комисијата ја одредува по предлог на надлежниот извршен одбор на народниот одбор, Министерството на градежките на НР Македонија во согласност со Министерот на комуналните работи на НР Македонија

Комисијата предлага и висина на премијата одделно за авторот на решението (идејата) на проектот, а одделно за најблиските соработувачи.

Чл. 19

Решение за доделување на премија за квалитетот на решението (идејата) на проектот донесува Министерот на градежките на НР Македонија по предлог на комисијата од претходниот член. За премии преку 20.000 динари потребна е претходна согласност од Претседателот на Владата на НР Македонија.

IV. — ПЛАТИ ПО ЕФЕКТОТ НА РАБОТЕЊЕТО И ПРЕМИИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ И НАДФРЛУВАЊЕ ПЛАНОТ НА ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО И НА ДРУГИТЕ РАКОВОДИТЕЛИ

Чл. 20

На директорот од проектанско претпријатие односно на раководителот на проектански органи и на раководители на сектори од производството (проектирање) се обезбедува 50% од основната плата и од функционалниот додаток (постојан дел на платата), додека висината на преостанатиот дел од платата (променливиот дел на платата) ќе изнесува сразмерно на извршувањето на со план предвидените норми и часови на проектанските претпријатија односно проектанските органи, така да вкупниот износ може да изнесува повеќе или помалку од конкретно одредената основна плата и од функционалниот додаток.

Чл. 21

Покрај платата на директорот на проектанското претпријатие односно на раководителот на проектанскиот орган и на раководителите на производствениот, планскиот — комерционалниот и кадровскиот сектор можат да им се доделат премии за извршување и надфрлување на планот.

Чл. 22

Премија за извршување на планот се дава;

- 1) на раководителот од секторот на производството;
 - а) за извршување на со план предвидените задачи;
 - б) за остварување на со план предвидените норми — часови во претпријатието;
 - в) за остварување на планираното учество на проектантите во работењето по норма;
- 2) на раководител од планскиот сектор
 - а) за реалност на планираните норми — часови во претпријатието;
 - б) за навремена обработка на планот;
 - в) за ажурна евиденција на планот;
- 3) на раководител од комерционален сектор;
 - а) за извршување на финансискиот план;
 - б) за ажурност во книговодството;
 - в) за намалување на решенијата;
- 4) на раководител од кадровскиот сектор за извршување на планот на кадрови;
- 5) на директорот на претпријатие односно на раководител од републикански орган за извршување на планот на претпријатието односно на проектанскиот орган т. е. за извршување плановите од сите четири сектора.

Чл. 23

Ако се установа дека планот на проектанското претпријатие односно на проектанскиот орган е извршен, и покрај неизвршувањето на планската задача на еден сектор со заложување од директорот на претпријатието, односно на раководителот на проектанскиот орган и на раководителите на другите сектори (на пр. макар да планот за кадрови подфрлил, планот на претпријатието е извршен со рационално ползување на стручните кадрови и организација на работењето од страна на директорот и на раководителите на производството) административно оперативниот раководител може да реши премијата за извршување на планот да му се исплати на директорот на претпријатието односно на раководителот од проектанскиот орган, а премијата на раководителот на секторот што не ја извршил планската задача, ќе се раздели во сразмери на заложувањето на раководителите што допринесле да се изврши планот.

За исплата на премијата од претходниот став потребна е согласност од надлежниот член на Владата на НРМ за проектанските претпријатија и органи од републиканско значење, а за претпријатијата и органите од локално значење согласност на надлежниот извршен одбор на Народниот одбор.

Чл. 24

Висината на премијата за извршување на планот до износ на едно-месечната основна плата на функционалниот додаток ја одредува административно-оперативниот раководител на крајот од планската година.

Чл. 25

Премијата за надфрлување на планот може да се даде на директорот на претпријатие односно на раководител на проектански органи и на раководители на поедини сектори

сразмерно спрема надфрлувањето на планот од претпријатието, односно од самостојниот биро, а по исполнење на условите од чл. 22 и 23 од овој правилник.

Чл. 26

Административно-оперативниот раководител одредува премија за надфрлување на планот спрема процентот за надфрлување на планот од претпријатието, големината на претпријатието и рангот на раководителот на претпријатието односно проектанскиот орган, земајќи ја за основа доделената премија.

За извршување на планот, а спрема следниот образец табела на коефициентите;

$$P_{\Pi} = \Pi \times \Pi_{\Pi} \times K$$

каде е;

P_{Π} — премија за надфрлување на планот

Π — процент на надфрлување на планот

Π_{Π} — примена премија за извршување на планот

K — коефициент што се одредува спрема следната табела на коефициенти

	Π	Π_{Π}	K
Директор	2	3,5	5
Раководител на производствениот сектор	1,5	2	3,5
Раководител на планскиот сектор	1,2	1,5	2
Раководител на комерционалниот сектор	1	1,5	2
Раководител на кадровскиот сектор	1	1,2	1,5

Каде Π значи претпријатие (проектански орган) до 50 проектанти

Π значи претпријатие (проектански орган) 50 до 80 проектанти

K значи претпријатие (проектански орган) за преку 80 запослени проектанти.

(На пример;

Претпријатието од Π категорија го надфрлило планот за 20% Директорот примил за исполнување на планот износ на едномесечна основна плата, т. е. 6.000 динари на име на функционалниот додаток 1.000 динари вкупно 7.000 динари. Премија за надфрлување на планот изнесува;

$$20\% \times 7.000 \times 3,5 = 4.900 \text{ динари}$$

Чл. 27

Премијата за надфрлување на планот се исплатува на крајот на планската година, а делимично може да се исплати и после извршување на големи плански задачи, ако се гледа дека нивното извршување значително ќе влијае на надфрлувањето на планот.

Чл. 28

Административно-оперативниот раководител може да реши премијата за извршување односно надфрлување на планот да не се исплати односно да се исплати во намалени износи, ако установа дека исполнувањето е последица на нереално поставен план или на други објективни околности.

За исплатата на премијата по овој член важат принципите во членот 23 на овој правилник.

V. — ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Чл. 29

Сите проектански организациони единици должни се да водат точна евиденција и контрола врз основа на која ќе може да се следи поставувањето, извршувањето и контролата на проектанските норми како и за работените месечни плати по ефектот на работата и исплатените премии на секој службеник.

Чл. 30

Исплатата на постојаниот дел од основната плата се врши месечно напред, а додатокот по ефектот на работата во текот на наредниот месец.

Чл. 31

Службениците што примаат плата по ефектот на работата за време ползувањето на годишниот одмор, за платено отсуство и бодување го примаат делот на основната плата.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Сите проектански претпријатија и проектански органи ќе установават потребна статистика и евиденција на норми најдалеку до 31.XII-1948 год.

По истекот на овој срок платите на службениците наведени во членот 2 од овој правилник ќе се одредуваат исклучително по прописите на овој правилник.

Чл. 33

Сите потребни напатствија на овој правилник дава Министерството на градежите на НРМ.

Чл. 34

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1217. 26-11-1949 година, Скопје

Министер на Народна Република Македонија
Ж. Брајковски, с. р.

• Согласен,
Министер на финансите
на Народна Република Македонија
Д. Цамбаз, с. р.

Согласен сум и одобравам

Претседател на Владата на НРМ
Л. Колиневски, с. р.

Врз основа ст. 2 на чл. 46 од Законот за пензионирање и востановување правото на пензија на бившите самоуправни службеници и пензионери на подрачјето на Народна Република Македонија пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИОНИРАЊЕ И ВОСТАНОВУВАЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА НА БИВШИТЕ САМОУПРАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И ПЕНЗИОНЕРИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Чл. 1

Пензионерите (лицата) заради одредување пензија ќе се обратат со претставка до органот надлежен по чл. 30 од Законот за пензионирање и востановување правото на пензија на бившите самоуправни службеници и пензионери на подрачјето на Народна Република Македонија. Кога претставката ќе приложат решение со кое што му била до 6.IV.1941 год. определена пензија, решение од комисијата на надлежниот народен одбор за одредување помош по Одлуката за ревизија правото на пензија, народното признание, постојаната државна помош и издржување и за привремената парична помош на овие лица, на Националниот комитет за ослободување на Југославија од 19 декември 1944 година, уверение од отсеког за внатрешните работи при околностите, градскиот односно реонскиот народен одбор за фактите по чл. 4 од Законот за пензионирање и востановување правото на пензија и за пензионирање на бившите самоуправни службеници и пензионери на подрачјето на Народна Република Македонија, документ за датата на раѓањето до колку во решението со кое му била определена пензија нема тие факти, документ за постојаното местожителство на ден 1.IV.1941 год., документ за движењето во службата издадено од надлежните државни органи ако не бил пензиониран. До колку во конкретниот случај за докажување правото на пензија се потребни по прописите на Законот уште и други документи (лекарско уверение, доказ за средствата за издржување итн.) и нив треба да ги приложи. Во претставката покрај останалото треба да се наведат исплатната благајна која што на пензионерот му исплатувала помош по спомената одлука на Националниот комитет за ослободување на Југославија од 19 декември 1944 год. и прес на кој пензијата ќе му се исплатува.

Чл. 2

Решенијата за пензии и помошти во два примерка заедно со прилог на документите ќе се доставуваат на оценка на Министерството на финансите на Народна Република

Македонија, во смисол на чл. 37 од Законот за пензионирање и востановување правото на пензија на бившите самоуправни службеници и пензионери на подрачјето на Народна Република Македонија. Решенијата кои ќе бидат оценети како правилни Министерството на финансите ќе ги врати на Министерството на трудот за ставање пензија во течај и врачување еден примерок од решението на пензионерот.

Чл. 3

За исплата на пензии и помошти ќе се предвидат смет во буџетот на Народна Република Македонија.

Чл. 4

За исплатата на одредената пензија односно помош пензионерот е должен да поднесе на исплатната благајна пријава во вид на претставка, во која ќе наведе да ли има некакви приходи, од што, или нема никакви. Под приход се разбира износ од даночната основица смалена со издатоците на јавни давачки.

Личните пензионери кои што имат деца за кои по чл. 12 од Законот за пензионирање и востановување правото на пензија на бившите самоуправни службеници и пензионери на подрачјето на Народна Република Македонија, им припаѓа додаток, ќе наведат во пријавата: имиња на децата за кои што барат додаток во назначението дати на нивното раѓање; да децата немаат никаков приход; да не примат стипендија и да не се сместени во каков завод за бесплатно издржување. Ако подоцна настанат некои од овие околности пензионерот е должен да пријави на исплатната благајна. За децата ќе поднесат доказ за датата на раѓањето, а за поктари од 17 години што се на школување ќе поднесат уверение од надлежната школска управа.

Пријавата и документите проедвидени со овој член можат пензионерите да ги приложат со претставката за одредување пензија истовремено со документите од чл. 2 на овој правилник.

До колку пензионерот пријавата не е поднесува лично на исплатната благајна туку ја дооставува преку пошта, пријавата треба да биде заверена од надлежните државни органи да односното лице ја написало и потпишало односно потпишало и признало за своја.

Ставање во течај семејниот додаток за деца и запирање истиот, кога правото за него престанува ќе врши исплатната благајна.

Чл. 5.

Запирање односно смалување на пензијата ќе се изврши од првиот ден на наредниот месец по месецот во кој што настапиле фактите кои запирањето односно смалувањето го повлекува. Секоја примена која што повлекува запирање или смалување на пензијата како и запирање на исплатата на семеен додаток пензионерот е должен во рок во 30 дена да пријави на исплатната благајна.

Во случај да промени кои што повлекуваат поголеми мување на пензијата или исплата на семејниот додаток исплатата ќе се стави во течај од првиот ден на наредниот месец по месецот во кој што настапиле тие промени ако пензионерот во рок од 30 дена ги поднесе на исплатната благајна со нужните документи, во противен случај исплатата ќе се стави во течај од првиот ден на наредниот месец по потнесување на пријавата со документите.

Кога исплатната благајна разбере дека пензионерот поднес неистинита пријава или не ја пријавил промената која повлекува запирање или смалување на пензијата или запирање за исплата на семеен додаток и така примал пензија, односно додаток кој што не му припаѓал, ќе го пријави случајот на јавниот обвинител заради надлежен прогон. До колку по извршеното смалување пензионерот ќе има право и понатаму на прием на пензијата ќе се стави забрана по чл. 31 од Законот за неправилно исплатената сума.

Чл. 6

За промена на чл. 35 од Законот ќе се грижи исплатната благајна. При примената ќе се зема во претсметка износот на бруто пензијата без семејниот додаток и износот на нето приход. Како нето приход се смета износот на даночната основица смален со издатоците за јавни давачки. Ако собирот на пензијата и приходот е поголем од износот на најголемата лична пензија (4.600 динари), пензијата ќе се исплатува смалена со износот на разликата меѓу тој собир и износот на најголемата лична пензија.

Пензијата односно помош која што е одредена под услов да лицето нема средства за издржување ќе се исплатува се додека тој услов постои а не вод условите на чл. 35 од Законот.

Ако едно лице има право на пензија по Законот и на признание по чл. 29 од Законот за востановување правото на

пензија и за пензионирање на државните службеници, тоа примање по чл. 29 од наведениот Закон ќе се смета како приход за примена на чл. 35 од Законот, и пензијата ќе се исплатува под условите од чл. 35 од Законот. Исто така и други евентуални примања од државната каса, како инвалиднина, со исклучение специјалниот додаток за неа и туѓа помош — по чл. 2 од Уредбата за инвалидските принадлежности, се смета како приход за примена чл. 35 од Законот.

Чл. 7

Во случај да е пензионерот запослен во некаква служба и истовремено има друг некој приход од неслужбен однос (приход од имот и др.) прво ќе се применува ст. 4 од чл. 33 односно последниот став на чл. 34 од Законот по тоа чл. 35 при кое што пензијата смалена по горниот основ ќе се земе како пензија за примена на чл. 35, а нето плата од запослувањето ќе се смета како приход покрај другите евентуални приходи.

Чл. 8

При пресметнувањето на пензиските принадлежности за исплата на динарските разломци во пари ќе се заокружат на округли износи на горе и доле, како во бруто износите така и во законските зазирања. Кај што динарскиот разломак се појавува до 50 пари, се заокружува со динарска единица на долу, а каде разломакот се појавува преку 50 пари ќе се заокружи со динарска единица на горе.

Чл. 9

Исплатата на ново-одредената пензија односно помош со исклучение на случаи во кои што пензијата односно помошта по Законот припаѓа од подоцна дата, ќе се врши од 1 јули 1948 год. Во случај да исплатната благајна решението го добие после 1 јули 1948 год., а пензијата односно помошта е поголема од помошните исплатувани по споменатата Одлука на Националниот Комитет за ослободување на Југославија од 19 декември 1944 год., ќе ја изврши исплатата на разликата, а доколку ново-одредената пензија односно помош по решението е по мала од помошта по споменатата Одлука на Националниот Комитет за ослободување на Југославија од 19 декември 1944 год. исплатата ќе се стави во тецај од првиот ден на наредниот месец по месецот во кој што решението го добила бидејќи барање повраќање на разликата.

Член 10

Отсекот за исплатата на пензијата односно ликвидатурата на пензиите на Министерството на трудот на Народна Република Македонија по добиеното решение за одредената пензија односно помош ќе постапи по следниот начин:

1. Ако Министерството на трудот на Народна Република Македонија или некои други установи вршеле исплата на помош по споменатата Одлука на Националниот комитет за ослободување на Југославија од 19 декември 1944 год. ќе ја запре исплатата на таа помош и ќе ја стави во тецај новоодредената пензија односно помош сообразно на претходниот чл. 9.

2. Ако Министерството на трудот на Народна Република Македонија и други установи не вршеле исплатата на помош по споменатата Одлука на Националниот комитет за ослободување на Југославија од 19 декември 1944 год. ќе ја стави во тецај новоодредената пензија односно помош од првиот ден на наредниот месец по добиеното решение а истовремено ќе ја извести благајната која што вршила исплата на помош по споменатата Одлука на Националниот комитет за ослободување на Југославија од 19 декември 1944 год. да исплатата на таа помош ја запре и испрати извештај, до кога е исплатата на помош извоена и во кој износ, заради претсметката по чл. 9 од овој правилник.

Чл. 11

По објавувањето на овој правилник комисиите на народните одбори нема веќе да одредуваат помош на пензионерите по споменатата Одлука на Националниот комитет за ослободување на Југославија од 19 декември 1944 год.

Чл. 12

Каде е по Законот потребно да се установи неспособност за привредување или неспособност за вршење на службата, ќе дава оценка лекарско-работничка стручна комисија при надлежните филијали на Државниот завод за социјално осигурување, кои што при давањето на оценката ќе истапуваат по прописите на Наредбата за состав и работење на лекарско-работничките стручни комисии и стручните лекарски совет при дирекцијата на Државниот завод за социјално осигурување од 27 декември 1945 год.

Каде по Законот правото на пензија односно помош е условено со средствата за издржување ќе се смета дека лицето нема средства за издржување ако има било каков приход во износ помал од 750 дин. месечно. Како приход се смета износот на даночната основица смален со издатоците на јавни давачки. Инвалиднина се смета како приход во смисол на оваа Одредба.

Лице кое што има право на лична пензија или помош не го исполнува условот за одредување семејна пензија во случај кај што прописите на Законот правото на семејна пензија го условиле со средствата за издржување, па во таков случај нема место за одредување семејна пензија ни избор измеѓу лична и семејна пензија по чл. 29 од Законот.

Чл. 13

Лица кои што се осудени на губиток на граѓанските права освен родителските (чл. 4 т. 2 од Законот) немаат право на пензија ако биле осудени на главна казна лишување од слобода со присилна работа преку 3 години (чл. 33 ст. 1 т. 3 од Законот) односно на казна која што на оваа одговара по Кривичниот законик — Општ дел.

Чл. 14

Делството на амнестија и помилување се проценува по одредбите содржани во актот со која што се дава амнестија и помилување. Доколку во актот на амнестијата или помилувањето не е нешто друго предвидено, има да се земе дека лицата што се осудени на казна лишување од слобода со присилна работа преку 3 години ни во случај на амнестија и помилување не го задобиваат изгубеното право на пензија.

Чл. 15

За примена на чл. 10 од Законот не е потребно да службеникот е навршил 50 години, бидејќи се во прашање неспособни лица.

Чл. 16

На лица од став 3 на чл. 8 од Законот се смета како егзекутивна служба и времето прослужено во својството на вршител на должноста на тие звања.

Чл. 17

Во случаи во кои пензија се одредува на семејство од службеник кој што погинал без своја вина на службена работа или умрел од повреди добиени на службена работа за примена на последниот став од чл. 15 од Законот ќе се земе износот на личната пензија на изгинувањето односно умрениот кој што би му бил одреден по т. а) чл. 11 од Законот.

Чл. 18

Исплатата на име погребнина по чл. 32 од Законот ќе се врши во случај кога личниот пензионер умрел после влегување во сила на Законот.

Ако на личен пензионер не е вршена исплата на пензија или е вршена смалена по ст. 4 чл. 33 од Законот во случај на смрт ќе се исплати на име погребнина несмален износ по чл. 32 од Законот под услов да не му припаѓа погребнина по основот за неговото запослување (ст. 4 чл. 40 од Законот за социјално осигурување на работниците, наместниците и службениците), а ако постои право на погребнина по основот на неговото запослување, исплатата на име погребнина по чл. 32 од Законот нема да се врши.

Чл. 19

Под семејство во случај примена на чл. 33 ст. 3 од Законот се разбира жена, деца и родители под услов да со пензионерот живејале во заедничко домаќинство и тој стварно да ги издржувал.

Под семејни пензионери од чл. 42 на Законот се подразбираат и ќерки од чл. 19 на Законот.

Чл. 20

На пензионери кои по Законот примаат поголема пензија него што им припаѓала по Законот за пензионирање и востановување правото на пензија на службениците на бившите административно-политички самоуправни единици на подрачјето на Народна Република Македонија, им припаѓа зголемена пензија од ивртата дата на идниот месец по влегување во сила на Законот.

Чл. 21

Во случаите предвидени во чл. 45 од Законот членовите на семејството не можат да стечат право на пензија после влегувањето во сила на Законот. Понема тоа, одредбите на чл. 45 ќе се применуваат на случаите каде вистината од кога

семејството право на пензија изводи умрело после влегување во сила на Законот, а постоат околности од точ. а), б) и в).

По точ. в) на чл. 45 вдовицата нема право на пензија ако е заклучила брак со пензионерот после стапување во сила на Законот, исто така нема право во случај ако е бракот заклучен пред влегувањето во сила на Законот, али од денот на заклучениот брак до денот на смртта на брачниот другар, кој умрел како активен службеник или пензионер после влегувањето во сила на Законот, не е поминало една година дена.

Чл. 22

Против решението на Министерот на трудот на Народна Република Македонија жалбата во смисол на чл. 38 од Законот се изјавува во рок од 30 дена по приемот на решението до Владата на Народна Република Македонија преку Министерството на трудот.

Чл. 23

Во решението за одредување пензија и помош односно во решението за одбивање од признавање правото на пензија односно помош ќе се назначи упутот за правното средство во смисол на чл. 38 од Законот.

Чл. 24

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 1459, 10 февруари 1949 год., Скопје.

Министер на трудот,
Б. Кузмановски, с. р.

43

Врз основа на чл. 15 од Уредбата за геолошката струка, во согласност со Претседателот на Владата, издавам

НАРЕДБА

за воведување нови звања "помлад геолошки колектор", "геолошки колектор" и "виши геолошки колектор" во геолошката струка

1) во геолошката струка се уведат следните нови звања:

Р.бр.	З в а њ а	Основни работи на звањето	Стручна спрема потребна за вршење на звањето
1	Помлад геолошки колектор	Собирање и класирање на геолошки документарен материјал на терен по напатствија, и учествување во геолошки работи од помал обем.	Најмалку 2 класа средна школа и повисок колекторски курс со завршен испит.
2	Геолошки колектор	Самостојно собирање и класирање на геолошки документарен материјал на терен; надзор и контрола на истражните работи од помал обем; изработка геолошки профили на истражни работи по напатствија; и учествување во геолошки работи од поголем обем.	Потребна пракса во звањето помлад геолошки колектор и свршен повисок колекторски курс со завршен испит.
3	Виши геолошки колектор	Самостојно ракување со геолошки истражни работи изработка на геолошки профили и истражни работи од помал обем.	Потребна пракса, показана стручна способност и успешна работа во звањето геолошки колектор.

2) Горепомнатите звања се вклучуваат во чл. 2 од Уредбата за геолошка струка под Б со редни броеви 1—3.

3) Звањата поброени во Уредбата за геолошката струка под Б прејдуваат под В, а звањата поброени под В прејдуваат под Г.

4) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето и во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 1043, 8 II 1949 год. — Скопје.

Министер на индустријата и рударство
Б. Попов, с. р.

Согласен,
Претседател на Владата на НРМ
Л. Колишевски, с. р.

42

По укажаната потреба, а врз основа на калкулативните трошкови, издавам следна

НАРЕДБА

За производителната цена на козјата и овчата пастрма во слободно продавање на подрачјето на Народна Република Македонија.

1) Производителната цена на козјата и овчата пастрма на Народна Република Македонија се определува на 34 дин. за 1 кгр.

Предната цена се подразбира франко склад на производителите.

2) На трговските претпријатија им се дозволува на име маржа 3,50 дин. од 1 кгр.

При транспортирањето на пастрмата од едно место во друго и тоа на удалеченост до 30 км. на трговските претпријатија им се признава 1% кало, а при транспортирањето на удалеченоста над 30 км. 2% кало ("Службен весник на Народна Република Македонија" бр. 21 (48) како и сите транспортни трошкови.

3) Ова решение ќе се применува од II 1949 год.

4) Ова решение стапува на снага веднаш.

Бр. 2913, 31 I 1949 год. — Скопје.

Министер
за трговија и снабдувања
К. Миљовски, с. р.

44

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за дополнително Уредбата за припадностите на државните службеници на Народна Република Македонија, издавам

НАРЕДБА

за одредување основна плата за новоуведените звања "помлад геолошки колектор", "геолошки колектор" и "виши колектор" во Геолошката струка

1) За звањата што се уведени со Наредбата за воведување нови звања "помлад геолошки колектор", "геолошки колектор" и "виши геолошки колектор" во геолошката струка, се одредуваат основни месечни плати во границите на најмал и најголем ниво и то

- а) на помлад геолошки колектор Динари 2.000—3
 - б) на геолошки колектор Динари 3.500—4
 - в) на виши геолошки колектор Динари 4.000—4
- 2) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Број 645 25-1-1949 година Скопје

Претседател на Владата,
Л. Колишевски, с. р.

45

Врз основа чл. 16 од Уредбата за геолошката струка, издавам

НАРЕДБА

за распоредот во врсти на новоуведените звања "помлад геолошки колектор", "геолошки колектор" и "виши геолошки колектор" во геолошката струка

1) Звањата уведени со Наредбата за уведување на нови звања "помлад геолошки колектор", "геолошки колектор" и "виши геолошки колектор" во геолошката струка, се распоредуваат во врсти и тоа:

- а) помлад геолошки колектор во четврта;
- б) геолошки колектор и виши геолошки колектор во трета.

2) Во наредбата за распоредот на звањата на геолошката струка во врсти бр. 12100 од 19 ноември 1947 година, ("Службен весник на НРМ" бр. 34/48), се вклучуваат новоуведените звања во врсти, и тоа:

- а) помлад геолошки колектор во четвртата;
- б) геолошки колектор и виши геолошки колектор во третата.

3) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Број 646, 25-1-1949 год. Скопје

Претседател на Владата,
Л. Колишевски с. р.

46

За да се осигури правилното вршење и правилниот развој на геодетската служба, чување и правилна и рационална употреба на геодетските инструменти и прибори за теренски и канцелариски работи, Владата на Народна Република Македонија, ја донесува следната

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО РЕГИСТРИРАЊЕ НА СИТЕ ГЕОДЕТСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИБОРИ ЗА ТЕРЕНСКИ И КАНЦЕЛАРИСКИ РАБОТИ

1. Подлежат на задолжително регистрирање сите геодетски инструменти и прибори за теренски и канцелариски работи (теодолити, тахиметри, разни нивелмански инструменти и летви, координатографи, планиметри, пантографи, призми и др.) осим ситен цртачки прибор.

2. Се задолжават сите надлештва, установи и претпријатија од републиканско и локално значење, кои се наоѓаат на територијата на Народна Република Македонија како и часни лица, да ги сите геодетски инструменти и прибори спрема точка 1. на ова наредба, а кои се наоѓаат во нивно притежание било како сопственици или држатели, регистрираат при соодветните околински, односно градски (реонски) народни одбори со писмена престапка со следните податоци: реден број; назив на надлештвото, установата, претпријатието или име и презиме на држателот; место во кое се наоѓа или живее пријавителот (улица и број); назив и опис на геодетскиот инструмент или прибор; фирма на производителот; номер или ознака; податоци за исправноста на инструментите; процената вредност на предметот и забелешка.

3. Регистрацијата да се изврши најкасно до 5 март 1949 год.

4. Кој намерно го оневозможи регистрирањето или не даде податоци, што е додочен да ги даде или даде не ви-

стински податоци, ќе се казни со парична казна до 3.000 динари или со поправителна работа до 30 дена.

Административно казнената постапка ја водат и казни извршуваат извршните одбори на околинските односно градските (реонските) народни одбори по прописите на Социјалниот закон за прекршоците.

5. Извршните одбори на околинските односно градските (реонските) народни одбори се задолжават да ја оваа Наредба спроведат во живот и пријавите да ги достават на Геодетската управа на Владата на НРМ веднага по завршената регистрација.

6. Ова наредба влегува во сила со објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 1265, 17 февруари 1949 год., Скопје

Претседател на Владата на НРМ
Л. Колишевски, с. р.

47

Републиканската изборна комисија на Народна Република Македонија, врз основа на чл. 21 ст. 3 точка 2, чл. 22 и врска со чл. 20 ст. 2 од Законот за избор на одборници и народните одбори по предлог на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на гр. Титов Велес, на седницата од 5 II 1949 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за составот на Градската изборна комисија на гр. Титов Велес

1. — Се разрешават од должноста сите членови и заменици на Градската изборна комисија за град Титов Велес и место нив во оваа комисија се именуваат:

1) за претседател: Стојанов Лазар, претседател на Околинскиот суд во Титов Велес, а за негов заменик Домазетов Никола јавен обвинител за Титов Велес и Титов Велешки околија;

2) за секретар: Горѓовски Тодоров Страхил, правен референт на Градскиот народен одбор на гр. Титов Велес, а за негов заменик Алчев Јордан, иследник на Јавното обвинителство за Титов Велес и Титов Велешка околија;

3) за членови:
Андонов Тодор, директор на државната гимназија "Коча Рацин" во Титов Велес, а за негов заменик Тодоров Петре учител од Титов Велес;

Ковачев Петре, директор на претпријатието за сервисна градежни материјали "Караорман" во Титов Велес, а за негов заменик Бусилков Ѓорѓи, раководител на производителната задруга "Какуша" во Титов Велес; и

Жабев Петре, директор на претпријатието "Гранав" во Титов Велес, а за негов заменик Чејков Димко, директор на Инвалидското стопанско претпријатие во Титов Велес.

II. — Ова решение да се објави во "Службен весник на Народна Република Македонија" и да се достави на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на гр. Титов Велес
Број 5, 7 II 1949 година, Скопје.

РЕПУБЛИКАНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
П. Корабар с. р.

За Претседател
Б. Левков, с. р.

48

Со цел да се овозможи и олесни општото образование на работниците, а врз основа чл. 1 став II од Уредбата за отворање школи за општо образование на работниците ("Службен весник на Народна Република Македонија бр. 29/48), го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

за отворање школа за општо образование на работниците во Струмица

1. Се отвора школа за општо образование на работниците во Струмица.

2. Школата ќе вочне со работа во учебната 1948/49 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето му во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 750, 24 јануари 1949 год. Скопје.

Министер за просвета,
Д. Маре с. р.

49

Врз основа чл. 104 од Општиот правилник за хигиенските и техничките заштитни мерки при работата бр. 5287 од 13 јануари 1947 год. (Службени лист на ФНРЈ бр. 16/47) издавам следното

НАПАТСТВИЕ

ЗА УРЕДУВАЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА САНДАЧЕ СО САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ДАВАЊЕ ПРВА ПОМОШ ПРИ ПОВРЕДИ ВО РАБОТАТА

1) Сите претпријатија, во кои работаат најмалку 10 работници, обавезни се да имаат засебно сандаче со нужните санитарски средства за давање прва помош во случај на злополука според точ. 3 од овоа напатствие.

Во поголемите претпријатија со повеќе одвоени одделенија на работа која се обавува на разни помеѓу себе оддалечени места, секое работно одделение, односно оддалечено работно место со повеќе од 10 работници, треба да има засебно сандаче со санитарски материјал за давање прва помош.

2) Сите работилници или одделенија, каде што работаат помалку од 10 работници, обавезни се место материјалот од точ. 3 на овоа напатствие, да имаат најмалку 3 пакетчиња со завој (преврска), шишенце со јод од 25—50 грама и едно парче фластер — завој во сандачето од помалки димензии, а доколку работата не се врши на едно место, во една торба од кожа или од јако платно кое не пропушта вода.

Во претпријатијата, каде има можност за посериозни случаи на злополуки во текот на работата а има на работа помалку од 10 работници, може инспекторот на трудот да одреди, да во тие претпријатија се постави сандаче со нужниот санитарски материјал за давање прва помош според точ. 3 од овоа претпријатие.

3) Сандачињата за прва помош треба да бидат така изработени да слободниот простор — внатрешноста износи 30 см ширина, 12 см длабочина и 50 см висина. Внатрешноста на сандачето ќе биде со вертикална преграда разделена во два дела така, да едниот дел биде широк 6 см, а другиот 23 см. Поширокиот дел на внатрешноста на сандачето мора да се раздели со хоризонтални прегради од кои првата ќе биде оддалечена 6,5 см, од горната ивица на сандачето, втората 8 см, испод првата, 8,5 см испод втората а четвртата 8 см испод третата. Просторот испод третата преграда на поширокиот дел од внатрешноста на сандачето ќе биде разделен со вертикална преграда така, да еден дел биде широк 14 см, а вториот дел 8 см.

Во сандачето за давање прва помош мора да има следниот материјал:

1. 2 парчиња фластер — завој.
2. 5 помали и 5 поголеми пакети со стерилен завој за прва помош.
3. 4 парчиња Калико завој, должина 5 м ширина 8 см.
4. 2 шамии во формат на триаголник и 4 игли за приложување.
5. 3 пакетчиња бела вата по 10 гр. и еден пакет прота вата од 100 гр.
6. 50 гр. јод тинктура 5% во шишенце со стаклена тапа (чеп).
7. 6 парчиња напостоци од кожа во 3 величини.
8. 50 гр. прав "Сулфаниламид" за сипање на раните.
9. 1 пинцета помалка, анатомска.
10. 1 ножици за сечење на завој, со искривена главица.
11. 1 "Есмарх" гума 80—100 см. долга и 2,5 см. во сеченик со натпис "Смее најдолго 2 саата да остане".
12. 4 удлаги за прелом на коските (Крамеров тип) и тоа две по 120 см. а две по 60 см. долги и 8 см. широки.

Ако во претпријатието можат да настапат повреди од чужини што најадуваат, тогаш треба во сандачето да покрај станалото има уште и 200 гр. винска киселина во прав во зелен стаклен бокал со широко грло, со тапа од гума; на стаклениот бокал треба да биде напишано "Една лажичка за јадење на пол литар вода да се раствори за измивање на места кои се најадени од лужина".

Прописите на овој член се однесуваат на сите стопански претпријатија, доколку не е за нив инаку определено

со посебни одредби во поглед на спремата за давање прва помош.

4) Претпријатијата, кои се оддалечени од местото за снабдување со санитарски материјал, мораат да имаат обезбедена резерва од материјалот под бр. 1 до бр. 8 од точ. 3 на овоа напатствие, во доволна количина.

5) Потрошениот санитарски материјал мора веднаш да се дополни со друг.

6) Сандачето за прва помош мора да биде на лесно пристапно место и на својата надворешна страна мора да има знак на Црвениот крст. Исто така на санитарското сандаче мора да биде забележено: адреса од куќата на најблискиот лекар (евентуално и телефонскиот број), адреса и телефонски број на најблиската болница, а евентуално и не установата за давање прва помош, и името на лицата оспособени и одредени за давање на прва помош и името на лицата кои имаат клуч од сандачето.

7) Насекаде каде постои сандаче за прва помош мора да има лице оспособено за давање прва помош при злополука.

Сандачето за прва помош мора секогаш да биде заклучено. Клуч од сандачето мора да биде при лицето, кое е упатено и одредено за давање прва помош во случај на злополука и не може да се изнесува надвор од претпријатието. Резервни клуч мора да има раководителот на одделението или на работното место.

8) Сандачето за давање прва помош треба да се одржава во безпрекорна чистота и во него не смее да се става материјал и предмети кои не спаѓаат тамо.

9) Ако во претпријатието нема сопствена амбуланта со стручно лице, грижа и надзор над овие сандачиња за прва помош во претпријатието ќе има хигиеничарот на претпријатието кој ќе се грижи да потрошените средства бидат на време дополнети. Во претпријатија каде нема хигиеничари, управата на претпријатието ќе одреди за таа должност едно од приспособените лица за давање на прва помош.

10) Во секое сандаче за прва помош треба да се навоа напатствие за ракување со средства за давање прва помош, како и кратко напатствие за начинот за давање прва помош во случај на злополука и изненадни оболенија на работниците, кое напатствие ќе го пропише Министерот на трудот на Народна Република Македонија.

11) Сандачињата кои се сега во употреба и не одговараат на димензиите на нормирано сандаче во точ. 3 од овоа напатствие, можат и натаму да се употребуваат ако се исправни и ако можат во нив правилно да се смести ситот предвиден санитарски материјал.

12) Овоа напатствие се однесува и на установи и организации каде има запослени лица на работа, при која работа би можело да дојде до злополука и изненадно оболеније во врска со самата работа. Во кои установи и организации и кои мерки во смисол на овоа напатствие ќе се земат, ќе определуваат надлежните инспектори на трудот.

13) Овоа напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 1460 од февруари 1949 год., Скопје

Министер на трудот
на Народна Република Македонија
Богџе Кузмановски, с. р.

50

ЗАПИСНИК

ОД I-ТА СЕДНИЦА НА ЧЕТВРТТО ВОПРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНА НА 25 ЈАНУАРИ 1949 ГОДИНА

Претседавал: Претседателот Д-р Димитар Несторов,

Секретар: К'емал Сејфула.

Претседателот Д-р Димитар Несторов ја отвори I-та седница на четвртото вопредно заседание на Народното собрание на НРМ во 9,45 часот.

Присатните народни пратеници го сослушаа стоејќи читањето на Указот на Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ бр. 1 од 18 јануари 1949 година за свикнување Народното собрание на четврто вопредно заседание.

Пред да премине на утврдувањето на дневниот ред, Претседателот му соопштува на Собранието дека Президи-

умот на Народното собрание на НРМ испрати писмо до Претседателството на Народното собрание бр. 100 од 24-I-1949 година со кое се бара одобрување и потврдување на донесениот Указ во меѓувремето од четвртото редовно до четвртото вонредно заседание на Народното собрание на НРМ согласно член 73 точ. 7 од Уставот на НРМ.

Претседателот соопштува дека Владата на НРМ поднела на Народното собрание на решавање: Предлог на законот за државниот буџет на Народна Република Македонија за 1949 година; Предлог на законот за државната завршна сметка за 1947 година; Предлог на законот за дополнителниот буџет кон Републиканскиот буџет на Народна Република Македонија за 1948 година; Предлог на законот за Универзитетот во Скопје; и Предлог на законот за изменување и дополнување на законот за државните службеници на Народна Република Македонија, усвоени од Владата на седницата од 19 I 1949 година.

Согласно чл. 54 од Правилникот за работата на Народното собрание на НРМ законските предлози се упатени до соодветните одбори, т. е. првите три до Одборот за стопански план и финансии, а останалите два до Законодавниот одбор. Исто така се објавува дека двата Одбори поднеле свои извештаи по сите законски предлози што им биле испратени на претрес. Овие извештаи со пречистените текстови на законските предлози се печатени и разделени на народните пратеници.

Народното собрание по предлог на Претседателот одобрува барани отсуства на народните пратеници: Мире Анастасов, Петар Пирузе, Александар Мартиновски, Ѓорѓи Василев, Мифтар Муса, Никола Вражалски и Димитар Влахов.

По тоа Претседателот објавува да се минува на дневниот ред: Утврдување дневен ред.

По предлог на Претседателот Д-р Димитар Несторов Народното собрание утврди за идната седница следниот дневен ред:

1. Предлог на законот за државниот буџет на Народна Република Македонија за 1949 година;
2. Предлог на законот за државната завршна сметка за 1947 година;
3. Предлог на законот за дополнителниот буџет кон Републиканскиот буџет на Народна Република Македонија за 1948 година;
4. Предлог на законот за Универзитетот во Скопје.
5. Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија; и
6. Одобрување и потврдување на Указот на Президиумот на Народното собрание бр. 1 од 12 I 1949 година.

Со ова дневниот ред на I-та седница е исцрпен, а Претседателот објавува да ја заклучува седницата во 10 часот, а идната седница ја закажува во 10,30 часот.

Претседател,
Д-р Д. Несторов с. р.

Секретар,
К. Сејфула с. р.

51

ЗАПИСНИК

од II-та седница на IV-то вонредно заседание на Народното собрание на НРМ одржана на 25-I-1949 година

Претседавал: Д-р Димитар Несторов
Секретар: III-ти секретар Лазо Мојсов

Претседателот на Собранието Д-р Димитар Несторов ја отвори втората седница на IV-то вонредно заседание на Народното собрание во 10,45 часот.

Прочитаниот записник од првата седница на IV вонредно заседание Народното собрание го прими без забелешки.

По предлог на претседателот, Собранието им одобрува отсуство на народните пратеници: Наум Наумовски, Трајче Трајчевски и Наум Сотировски.

Потоа се прејде на првата точка од дневниот ред: Претрес на Предлогот на законот за државниот буџет на Народна Република Македонија за 1949 година.

Претседателот Д-р Димитар Несторов го покани одборскиот извештај да го прочита извештајот на Одборот

за стопански план и финансии. Откога извештајот на Одборот за стопански план и финансии Димче Беловски го прочита одборскиот извештај за Предлогот на законот за државниот буџет на Народна Република Македонија за 1949 година, даде експозе Претседателот на Владата на НРМ Лазар Колишевски.

После експозето на Претседателот на Владата на НРМ даде експозе министерот на финансии на НРМ Даре Цамбаз.

Претседателот објавува дека седницата ја прекинува во 13 часот и закажува да ќе ја отвори во 16 часот.

После пладне седницата се продолжи во 16 часот.

Експозеа дадоа: претседателот на Планската комисија на НРМ Страхил Гигов; министерот на индустријата и рударството Благој Попов; министерот на земјоделието Ванчо Бурзевски; министерот на народното здравје Вукашин Попадик.

Претседателот Д-р Димитар Несторов дава пауза од 10 минути.

После паузата експозеа дадоа: министерот на комуналните работи Киро Георгиевски; претседателот на Комитетот за надворешна трговија Димче Зографски; министерот на градежите Живко Брајковски; министерот на трговијата и снабдување Д-р Киро Миловски; и министерот за социјални грижи Ренс Шакир. Потоа претседателот на Собранието Д-р Димитар Несторов со пристанок на Собранието ја заклучува втората седница во 21 часот, а идната ја закажува за 26-I-1949 година во 8 часот со дневен ред: продолжување претресот на Предлогот на законот за државниот буџет на Народна Република Македонија за 1949 година.

25 јануари 1949 година, Скопје.

III-ти секретар,
Л. Мојсов, с. р.

Претседател,
Д-р Д. Несторов, с. р.

52

ЗАПИСНИК

од III-та седница на IV-то вонредно заседание на Народното собрание на НРМ одржана на 26 јануари 1949 година.

Претседавал: Претседателот Д-р Димитар Несторов.
Секретар: Кемал Сејфула.

Претседателот Д-р Димитар Несторов ја отвори третата седница на IV-то вонредно заседание на Народното собрание во 8,30 часот.

Прочитаниот записник од втората седница Народното собрание го прими без забелешки.

По предлог на Претседателот, Собранието одобрува отсуство на народните пратеници: Диме Миревски, Ѓорѓи Ивановски и Боро Станковски, потоа се преминува на дневниот ред: продолжување на претресот на Предлогот на законот за државниот буџет на Народна Република Македонија за 1949 година.

Откога дадоа експозеа: Министерот на трудот Боге Кузмановски, Министерот на шумарство Стојлко Ивановски, Министерот за локален сообраќај Тоде Ношпал, Министерот за просветата Димче Мире, Министерот на правосудието Васил Калајџиски, Потпретседателот на Владата на НРМ Видоје Смилевски. Претседателот Д-р Димитар Несторов дава пауза од 15 минути.

После паузата зборуваа народните пратеници: Бане Андриев "за", Рамиз Усковски "за", Лазо Мојсов "за", Боге Василевски "за", Душко Лукаревски "за", Д-р Ѓорѓи Гаврилски "за", Милан Петровски "за" и Д-р Павел Шатев "за", потоа претседателот Д-р Димитар Несторов објавува да е дискусијата завршена и гласањето ќе се изврши поединачно. Секретарот на Народното собрание Кемал Сејфула ги прозива сите пратеници. Сите присутни народни пратеници гласаа "за". Претседателот објави дека Законот за државниот буџет на Народна Република Македонија за 1949 година е примен едногласно од Собранието.

Потоа се прекинува на втората точка од дневниот ред Предлог на законот за државната завршна сметка за 1947 година. Претседателот го покани извештајот на Одборот за стопански план и финансии. Димитар Несторов го прочита одборскиот извештај, Собранието гласајќи со дигање раце го усвои едногласно законскиот предлог во целина. Претседателот Д-р Димитар Несторов објави дека Законот за државната завршна сметка за 1947 година е примен од Собранието,

Потоа се преминува на третата точка од дневниот ред: Предлогот на законот за дополнителниот буџет кон Републиканскиот буџет на Народна Република Македонија за 1948 година. Претседателот го покани известителот на Одборот за стопански план и финансии да го прочита извештајот на одборот. Откако известителот Стојан Христов го прочита одборскиот извештај, Собранието гласајќи со дигање раце го усвои едногласно законскиот предлог за дополнителниот буџет кон Републиканскиот буџет на Народна Република Македонија за 1948 година примен од Собранието.

Се преминува на четвртата точка од дневниот ред: Предлог на законот за Универзитетот во Скопје. Претседателот го покани известителот на Законодавниот одбор да го прочита извештајот на одборот. Известителот Емануел Чучков го прочита и усмено образложи одборскиот извештај. Владата на НРМ поднесе два амандмани за изменување чл. 1 и чл. 2 т. 4 од Законскиот предлог. Министерот за просвета Димче Мире ги прочита амандманите. Известителот на Законодавниот одбор Емануел Чучков се согласи со поднесените амандмани. Претседателот објавува дискусија, зборуваше Министерот за просветата Димче Мире "за". Собранието гласајќи со дигање раце го усвои Законскиот предлог со амандманите во целина. Претседателот објави дека е Законот за Универзитетот во Скопје примен од Собранието.

Се преминува на петата точка од дневниот ред: Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија. Претседателот го покани известителот на Законодавниот одбор да

го прочита извештајот на одборот. Откога известителот Страхил Трајковски го прочита извештајот, Собранието гласајќи со дигање раце го усвои законскиот предлог во целина. Претседателот објави дека Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија е примен од Собранието.

Потоа се преминува на шестата точка од дневниот ред: Одобрување и потврдување на Указот на Президиумот на Народното собрание. Откога Претседателот го прочита писмото и Указот на Президиумот бр. 1 од 12-1-1949 год., за разрешавање од должност министерот во Владата на НРМ Диме Бојановски, Народното собрание гласајќи со дигање раце го потврди.

Со оваа дневниот рок беше изцрпен, поради тоа Претседателот Д-р Димитар Несторов предложи да се заклучи третата седница а со тоа и IV-то вонредно заседание на Народното собрание на НРМ и побара од Собранието овластување да претседателот и секретарот го оверат записникот од оваа седница. Народното собрание ги усвои овие предлози. Претседателот ја заклучи седницата а со тоа и IV-то вонредно заседание на Народното собрание на НРМ во 13.15 часот.

Скопје, 28 јануари 1949 година.

Секретар,

Кемал Сејфула с. р.

Претседател,

Д-р Димитар Несторов с. р.

ОДРЖИНА

Рег. бр.		Стр.
40	Правилник за платите по ефектот на работата и премиските додатоци на државните службеници на работа во проектирањето	43
41	Правилник за извршување законот за пензионирање и во установување правото на пензија на бившите самоуправни службеници и пензионери на подрачјето на Народна Република Македонија	46
42	Наредба за производителната цена за козјата и овчата пастрма во слободно продавање на подрачјето на НРМ	48
43	Наредба за уводење нови звања "помлад геолошки колектор", "геолошки колектор" и "виши геолошки колектор" во геолошката струка.	48
44	Наредба за одредување основна плата за нововведените звања "помлад геолошки колектор", "геолошки колектор" и "виши геолошки колектор" во геолошката струка	48
45	Наредба за распоред во врсти нововведените звања "помлад геолошки колектор", "геолошки колектор" и виши геолошки колектор" во геолошката струка	40
46	Наредба за задолжително регистрирање на сите геодетски инструменти и прибори за теренски и канцелариски работи	49
47	Решение за изменување составот на Градската изборна комисија на град Битола	49
48	Решение за отворање школа за општо образование на работниците во Струмица	49
49	Напатствие за уредување, ракување и одржување на сандаче со санитарски материјал за давање прва помош при повреди во работата	50
50	Записник од I седница на IV-то вонредно заседание на Народното собрание на НРМ одржано на 25 јануари 1949 година	50
51	Записник од II седница на IV вонредно заседание на Народното собрание на НРМ одржано на 25 I 1949 година	51
52	Записник од III-та седница на IV-то вонредно заседание на Народното собрание на НРМ одржана на 26 јануари 1949 година	51